

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 74

Год. LXV

Понеделник, 15 јуни 2009

Цена на овој број е 150 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1277. Уредба за престанување на важење на Уредбата за начинот на чување и користење на документацијата од прермерот и катастарот на недвижностите	2	1284. Одлука за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Македонија за 2009 година.....	5
1278. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини за 2010 година.....	2	1285. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на индикативен список на договорни органи.....	5
1279. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за средното образование по општини за 2010 година....	3	1286. Одлука за изменување на Одлуката за спроведување на активности за емисија на еврообврзници на Република Македонија.....	5
1280. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2009 година.....	4	1287. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Пехчево.....	6
1281. Одлука за давање согласност на Годинната програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2009 година.....	4	1288. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари.....	6
1282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на НУ „Уметничка галерија“ - Тетово.....	4	1289. Решение за изменување на Решението за именување на раководител, членови и секретар на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупција.....	6
1283. Одлука за престанок и за давање на користење недвижна ствар на општина Куманово.....	4	1290. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6

	Стр.		Стр.
1291. <b>Правилник</b> за хидролошките и метеоролошките податоци и информации кои претставуваат класифицирани информации.....	7	1296. <b>Правилник</b> за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери.....	11
1292. <b>Правилник</b> за начинот на вршењето на хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната на Република Македонија	8	1297. <b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	14
1293. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	8	1298. <b>Исправка</b> на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..	14
1294. <b>Правилник</b> за изгледот и начинот на носење на тогата.....	8	1299. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	15
1295. <b>Правилник</b> за типот на биоцидните производи и нивниот опис, како и листата на активните супстанции за вклучување во биоцидни производи, листата за вклучување во нискоризични биоцидни производи и листата на базични супстанции.....	9	1300. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	15
		1301. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	15
		<b>Огласен дел</b> .....	1-48

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1277.

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

#### УРЕДБА

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

##### Член 1

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот на чување и користење на документацијата од премерот и катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/03).

##### Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2232/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р

1278.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

#### УРЕДБА

#### ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2010 ГОДИНА

##### Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2010 година.

##### Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2010 година, во раздел 160.01, Програма А – Децентрализиција, Потпрограма А2 – пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на дејноста основно образование.

##### Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08), и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) за финансирање со блок дотации.

##### Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, бројот на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

## Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$БДО_0 = O + ПУ_0 \times C$$

$$ПУ_0 = У_0 + (У_0 \times Кг + Уп \times Кп + Упп \times Кпп)$$

БДО<sub>0</sub> - Блок дотација за основно образование за општина

O - Основна сума по општина

ПУ<sub>0</sub> - Пондерирани ученици

C - Стандард (износ) по ученик

У<sub>0</sub> - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - Коефициент (пондер) за густина на население на општина:

до 20 жители на км<sup>2</sup> - (0.6)

од 20 до 50 жители на км<sup>2</sup> - (0.4)

од 50 до 70 жители на км<sup>2</sup> - (0.2)

## Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за остварување на дејноста на основните училишта и тоа за: плати, наемнини и надоместоци на вработените, стоки и услуги (комуналии, греење, електрична енергија, комуникации и транспорт, канцелариски материјали, алат и ситен инвентар, средства за одржување хигиена, весници и списанија, тековно одржување, други договорни услуги, други оперативни расходи, исхрана и сместување на ученици во ученички интернати и дом-семејство и превоз на ученици).

## Член 7

Средствата за блок дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

## Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година.

Бр.19-2508/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1279.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 9.06.2009 година, донесе

## УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2010 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на наменските дотации во средното образование по општини за 2010 година.

## Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2010 година, во раздел 160.01, Програма А – Децентрализирана, Потпрограма А2 – пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на дејноста средно образование.

## Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08).

## Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации за средното образование по општини се: основна сума по општина, бројот на ученици во општината и број на ученици во гимназиско образование.

## Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за средно образование е според формулата:

$$НДС_0 = O + ПУ_0 \times C$$

$$ПУ_0 = У_0 + (Уг \times Кг)$$

НДС<sub>0</sub> - Наменска дотација за средно образование за општина

O - Основна сума по општина

У<sub>0</sub> - Вкупен број на ученици во општина

ПУ<sub>0</sub> - Пондерирани ученици во општината

C - Стандард (износ) по ученик

Уг - Ученици во гимназиско образование

Кг - Коефициент (пондер) за гимназиско образование (0.5)

## Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за работа на средните училишта и тоа за: стоки и други услуги (комуналии, греење, електрична енергија, комуникации и транспорт, канцелариски материјали, алат и ситен инвентар, средства за одржување хигиена, тековно одржување, други договорни услуги, други оперативни расходи и превоз на ученици опфатени со задолжителното средно образование).

## Член 7

Средствата за наменски дотации за средните училишта ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

## Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година.

Бр.19-2509/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1280.

Врз основа на член 9 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2009 година, бр. 02-114/7 од 22.05.2009 година, донесен од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата одржана на 22.05.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-235/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1281.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.06.2009 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2009 година, бр. 01-18111/1 од 17.12.2008 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 17.12.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1606/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1282.

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА НУ „УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА“ - ТЕТОВО

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник НУ „Музеј на Тетовскиот крај“ – Тетово му престанува користењето на недвижната ствар од земјиште 342 м<sup>2</sup> и под објект 335 м<sup>2</sup> запишани во Поседовен лист бр. 7354, Катастарска парцела 3891, Катастарска општина Тетово, имот во сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок, на НУ „Уметничка галерија“ – Тетово.

## Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишано во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник НУ „Музеј на Тетовскиот крај“ – Тетово и новиот корисник НУ „Уметничка галерија“ – Тетово, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2471/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1283.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО

## Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи Куманово, и престанува користењето на недвижна ствар – простор од 295 м<sup>2</sup> на I (прв) кат од старата општинска зграда, комплекс „Стар мерак“, на ул. „Гоце Делчев“ бб во Куманово, сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење за период од 8 години, без надомест на општината Куманово.

## Член 3

Примопредавањето на недвижноста од член 1 од оваа одлука, да се изврши меѓу Министерството за финансии – Управа за јавни приходи Куманово и општината Куманово.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2499/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1284.**

Врз основа на член 48, став 1 од Законот за Буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВИТЕ  
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА 2009 ГОДИНА**

1. На товар на средствата на Буџетот на Република Македонија за 2009 година во Раздел 090.02 - Министерството за финансии - функции на државата, Програма 2 - Функции, Потпрограма 21 - Резерви, категорија 41 - Резерви и недефинирани расходи, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи), на Агенцијата за стоковни резерви, се одобруваат:

ДЕНАРИ: 3.424.000,00 (три милиони четиристотини дваесет и четири илјади денари).

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се употребат за плаќање на акција по основ на отстапување на гориво за потребите на ЈП Македонија пат - Скопје.

3. Министерството за финансии ќе ја изврши оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува со сила со денот на донесувањето.

Бр. 19-2547/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1285.**

Врз основа на член (4) став 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07 и 130/08) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНДИКАТИВЕН  
СПИСОК НА ДОГОВОРНИ ОРГАНИ**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување на индикативен список на договорни органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/07), во членот 2 точка 1 по алинејата дваесет и еден се додава нова алинеја која гласи:

„-Министерство за информатичко општество“.

По алинејата дваесет и шест се додаваат седум нови алинеи кои гласат:

„-Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој,

- Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија,

- Агенција за енергетика на Република Македонија,

- Агенција за стоковни резерви,  
- Агенција за странски инвестиции,  
- Агенција за остварување на правата на заедниците,  
- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност“.

По алинејата дваесет и осум се додаваат четири нови алинеи кои гласат:

„-Државна комисија за жалби по јавни набавки,

- Дирекција за заштита на личните податоци,

- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати,

- Дирекција за радијациона сигурност“.

Алинејата 32 се брише.

Во точката 2 алинејата еден се менува и гласи:

„-Агенција за државни патишта“.

По алинејата десет се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„-Агенција за катастар на недвижности,

- Агенција за пошти“.

Алинејата четириесет и три се менува и гласи:

„-Јавно претпријатие Македонски железници Инфраструктура - Скопје“.

По алинејата четириесет и три се додава нова алинеја која гласи:

„-Центри за развој на планинските региони“.

Во точката 3 зборовите: „правни лица“ се заменуваат со зборот „здруженија“.

Во алинејата два зборовите: „правни лица“ се заменуваат со зборот „здруженија“.

Во точката 4 алинејата четиринаесет се менува и гласи:

„-Македонски железници Транспорт АД - Скопје“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2546/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1286.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  
НА АКТИВНОСТИ ЗА ЕМИСИЈА НА  
ЕВРООБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за спроведување на активности за емисија на еврообврзници на Република Македонија бр. 19-1989/1 од 5.05.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/09), во точка 1, точка 2 и точка 3, зборовите: „странска правна фирма“ се заменуваат со зборовите: „правна фирма од Велика Британија“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2548/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1287.**

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министарство за транспорт и врски му престанува користењето на движна ствар-булдожер: САТ-D-8R (1 ком).

**Член 2**

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Пехчево.

**Член 3**

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на Општина Пехчево за правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2654/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1288.**

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

**Член 1**

Во Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/08), во член 1 во алинејата 1 во заградата зборовите „2 ком“ се заменуваат со зборовите „1 ком“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2728/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1289.**

Врз основа на членот 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за формирање на Меѓуресорско тело за координација на активностите против корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/06, 115/06 и 133/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈА**

1. Во Решението за именување на раководител, членови и секретар на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/07 и 133/07), во точка 1, потточката а):

Зборовите: „Нуман Лимани“ се заменуваат со зборовите: „Билјана Бришкоска-Бошковски“;

Во потточката б):

Зборовите: „Сузана Петровска“ се заменуваат со зборовите: „Анета Мишевска“;

Зборовите: „Елизабета Дерменчиева“ се заменуваат со зборовите: „Деса Анастасова“;

Зборовите: „Елизабета Васкова“ се заменуваат со зборовите: „Соња Строимановска“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2457/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1290.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ бб, во Струга во приземјето и подрумот на хотел Београд.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2571/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

1291.

Врз основа на член 17 став 3 алинеја 2 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08), министерот за одбрана, во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ХИДРОЛОШКИТЕ И МЕТЕОРОЛОШКИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ПРЕТСТА- ВУВААТ КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат хидролошките и метеоролошките податоци и информации кои претставуваат класифицирани информации.

#### Член 2

Класифицирани информации во смисла на овој правилник, претставуваат:

- хидролошките и метеоролошките податоци и информации наменети за потребите на одбраната и безбедноста на Република Македонија,

- актите и документите за организација и функционирање на хидрометеоролошката служба во воена состојба,

- актите и документите на информатичко-телекомуникацискиот систем при вршењето на хидрометеоролошките работи.

- активностите во врска со употреба на средствата за заштита на класифицирани информации (систем на криптозаштита),

- анализи, проценки, податоци и информации кои се од особен интерес за оперативни дејства на вооружените сили и безбедносни структури во Република Македонија,

- информации добиени со користење на специјални технички средства, како и примена на средствата,

- активности во примената на протоколот за најважно временски и друг вид на природни непогоди, согласно утврдените стандардни процедури во координирани оперативни дејства и вежбовни активности на надлежни државни органи,

- програми, збирни статистики на податоци и информации, извештаи, анализи и евиденции за хидрометеоролошките работи, освен оние кои се наменети за јавна употреба,

- документи, податоци и информации и други акти во врска со вршењето на хидрометеоролошките работи, за кои од страна на создавачот е утврден соодветен степен на класификација.

#### Член 3

Со податоците и информациите од член 2 на овој правилник, се постапува според критериуми, мерки и стандарди за заштита согласно степенот на класификација, утврдени во Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/04 и 113/07), Уредбата за административна безбедност на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/04 и 84/04), Уредбата за физичка безбедност на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/04), Уредбата за безбедност на лица корисници на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/04), Уредбата за информатичка безбедност на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/05) и Уредбата за индустриска безбедност на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/05).

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-6293/1  
13 мај 2009 година  
Скопје

Бр.01-2408/7  
8 јуни 2009 година  
Скопје

Министер за земјоделство  
шумарство и водостопанство,  
**Ацо Спасеноски**, с.р.

Министер за одбрана,  
**Зоран Коњановски**, с.р.

**1292.**

Врз основа на член 17 став 3 алинеја 1 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08), министерот за одбрана во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА  
ОДБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на вршењето на хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната на Република Македонија (во натамошниот текст: одбраната).

**Член 2**

Хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната се вршат со примена на хидрологијата и метеорологијата.

Хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната се вршат од страна на Управата за хидрометеоролошки работи.

Хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната опфаќаат обезбедување на хидролошки, метеоролошки и други податоци неопходни за извршување на активностите на структурите на одбраната.

**Член 3**

Работите од областа на хидрологијата опфаќаат:

- обезбедување на хидролошки податоци за водотоци, езера и вештачки акумулации кои можат да се предизвикаат поплави,
- обезбедување на хидролошки податоци за водостоите на реките, езерата и вештачките акумулации, протечноста и брзината на реките,
- обезбедување на хидролошки податоци за контаминација на реките, езерата, вештачките акумулации и подземните води,
- обезбедување на хидролошки податоци за степењот на чистотата на површинските води и можноста за употреба,
- обезбедување на хидролошки податоци за прогноза на поплавни бранови на реките, езерата и вештачките акумулации.

**Член 4**

Работите од областа на метеорологијата опфаќаат:

- обезбедување на метеоролошки податоци за состојбата на времето и прогноза на времето во реонот на изведување на активности на структурите на одбраната,
- обезбедување на висински податоци за потребите на воздушната пловидба и прогноза на метеоролошки елементи за одредено подрачје,
- обезбедување на метеоролошки податоци неопходни за планирање на активности на одбраната во текот на годината и
- обезбедување на метеоролошки податоци за климата во одделни региони.

**Член 5**

Покрај работите од членовите 3 и 4 на овој правилник за потребите на одбраната се обезбедуваат и податоци за откриени нуклеарни, радиолошки, хемиски и биолошки контаминации во: воздухот, атмосферски врнежи, копнени површински и подземните води, површинскиот слој на почвата и билната покривка.

**Член 6**

Начинот и постапката на остварувањето на комуникацијата меѓу Управата за хидрометеоролошки работи и Министерството за одбрана, односно Армијата на Република Македонија во обезбедувањето и доставувањето на хидролошките и метеоролошките податоци за потребите на структурите на одбраната, се остварува согласно правилата и процедурите со кои се утврдуваат техничките елементи за воспоставување на непосредна врска и увид во моменталната метеоролошка состојба на одделни метеоролошки станици.

**Член 7**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за вршење на хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97).

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-6294/1  
13 мај 2009 година  
Скопје

Бр.01-2408/8  
8 јуни 2009 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Ацо Спасеноски, с.р.**

Министер за одбрана,  
**Зоран Коњановски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ  
1293.**

**О Б Ј А В А**

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход, склучена во Скопје на 20 ноември 2008 година, ратификувана со Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход („Службен весник на РМ“ бр. 51/2009), влегува во сила на 21 мај 2009 година.

9 јуни 2009 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Антонио Милошоски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА****1294.**

Врз основа на член 64 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/07 и бр.111/08), министерот за правда донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗГЛЕДОТ И НАЧИНОТ НА НОСЕЊЕ  
НА ТОГАТА**

**Член 1**

Со овој правилник за пропишува изгледот и начинот на носење на тогата со која јавниот обвинител настапува пред судовите.



**Член 2**

Тогата е едноделна, изработена од црна волнена ткаенина (85% волна и 15% синтетика), кроена рамно во вид на наметка, долга до средината на листовите, со јака во форма на околувратник широк 4 цм. однапред е отворена преку целата должина и се носи закопчана (внатрешно закопчување) со помош на 9 копчиња, а одзади на горниот среден дел, веднаш под јаката на грбот, е набрана во вид на украсно плисе (4x10 цм). Ракавите се кроени рамно од едно парче во ширина од 60 см. Во горниот дел нормално се вглавени, а старнично на рамото се набрани во вид на украсно плисе на истиот начин како и на задниот дел од тогата. Во долниот дел (долниот раб) се опточени со свилен сатен во вид на бордура широка 14,5 см.

Тогата на левата страна на градите е украсена со метален беџ опточен со свилен сатен со пречник од 5,5 см. На беџот е извезен симболот на правдата: „мечот со вага“. Беџот на задната страна има прикачена игла со која се закачува на тогата.

Изгледот на беџот е даден во Прилогот број 1 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Тогата што ја носат јавните обвинители се разликува според бојата на свилениот сатен со кој се опточени долниот дел на ракавите и беџот.

Свилениот сатен за јавните обвинители во:

- Јавното обвинителство на Република Македонија е во сива боја;
- вишите јавни обвинителства е во темно зелена боја; и
- основните јавни обвинителства е црвена боја.

**Член 4**

Јавните обвинители ја носат тогата преку својата облека.

**Член 5**

Тогата се чува во просториите на јавното обвинителство.

**Член 6**

Тогата нема рок на употреба. Тогата се заменува со нова само во случај на трајно оштетување за што одлучува јавниот обвинител на соодветното обвинителство.

**Член 7**


Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за изгледот и условите според кои се носи посебна облека (ТОГА) („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/06).

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2700/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Министер за правда,  
**Михајло Маневски**, с.р.

**Прилог бр.1****МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО****1295.**

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07), министерот за здравство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ТИПОТ НА БИОЦИДНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НИВНИОТ ОПИС, КАКО И ЛИСТАТА НА АКТИВНИТЕ СУПСТАНЦИИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ, ЛИСТАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО НИСКОРИЗИЧНИ БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ И ЛИСТАТА НА БАЗИЧНИ СУПСТАНЦИИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува типот на биоцидните производи и нивниот опис, како и листата на активните супстанции за вклучување во биоцидни производи, листата за вклучување во нискоризични биоцидни производи и листата на базични супстанции.

**Член 2**

Биоцидните производи според типот се групираат во четири групи, и тоа:

- дезинфициенси и општи биоцидни производи;
- конзерванси;
- контрола на штетници и
- други биоцидални производи.

**Член 3**

Во групата дезинфициенси и општи биоцидни производи спаѓаат следните биоцидни производи:

1. Биоцидни производи за одржување на хигиена на луѓето, кои се наменети за хигиена на луѓето.
2. Дезинфекциски средства и други биоцидни производи за приватни простории и во простории во здравствени установи и други институции, кои се користат за дезинфекција на воздухот, површините, материјалите, опремата и мебелот кои не се користат за дире-

ктен контакт со храна или исхрана во приватни, јавни и индустриски простории, вклучувајќи болници, како и производи кои се користат како алгациди; на базени за пливање, аквариуми, води за капење и други води системи, на клима-уреди; сидови и подови во здравствени установи и во други институции; хемиски тоалети, отпадна вода, болнички отпад, почва или други супстрати (во игралишта).

3. Биоцидни производи за ветеринарна хигиена, кои се наменети за ветеринарна хигиена вклучувајќи производи кои се користат во области (простори/и) каде што животните се сместуваат, чуваат или транспортираат.

4. Дезинфициенси за области на храна и исхрана, кои се користат за дезинфекција на опрема, контејнери, кујнски прибор, површини или цевоводи поврзани со производството, транспортот, чувањето или консумирањето на храна, исхрана или пијалак (вклучувајќи вода за пиење) за луѓе и животни.

5. Дезинфициенси на вода за пиење, кои се користат за дезинфекција на вода за пиење (и за луѓето и за животните).

Во групата дезинфициенси и општи биоцидни производи исклучени се производите за чистење кои не се наменети да имаат биоциден ефект, вклучувајќи ги течните средства за перење, детергентите во прав и сличните производи.

#### Член 4

Во групата конзерванси спаѓаат следните биоцидни производи:

1. Конзерванси во конзерви, кои се користат за заштита на произведени производи, различни од прехранбени производи или сточна храна, во контејнери преку контрола на микробното уништување заради обезбедување на нивниот рок на траење.

2. Конзерванси за премачкување или обложување преку контрола на микробното уништување со цел да се заштитат првичните својства на површината на материјалите или предметите како што се боите, пластиката, заптивни смеси, сидни лепила, врзувачи, хартии, уметнички дела.

3. Конзерванси за дрво, кои се користат за заштита на дрво, од и вклучувајќи ја фазата на пианата, или производите од дрво преку контрола на организмите кои го уништуваат или деформираат дрвото. Овој вид биоцидни производи вклучуваат и производи за заштита и лекување.

4. Конзерванси за влакна, кожа, гума и полимеризирани материјали, кои се користат за заштита на влакнестите или полимеризирани материјали како што се: кожата, гумата или хартијата или текстилните производи и гумата преку контрола на микробното уништување.

5. Конзерванси во сидарството, кои се користат за заштита и третман на материјали за зидање или други градежни материјали кои не се од дрво преку контрола на уништувањето на микроби и алги.

6. Конзерванси за системи на ладење и преработка на течности, кои се користат за заштита на вода или други течности кои се користат во системите за ладење и преработка преку контрола на штетните организми како што се: микробите, алгите и школките. Во овој вид производ не се вклучени производите кои се користат за заштита на водата за пиење.

7. Средства за заштита од мил(кал, тиња), кои се користат за заштита или контрола на растење на мил(тиња) на материјали, опрема и структури користени во индустриски процеси, на пример, на пулпа на дрво и хартија, порозниот песочен слој при екстракцијата на масло.

8. Конзерванси за течност за обработка на метал, кои се користат за заштита на течности кои се користат при обработка на метал преку контрола на микробното уништување.

#### Член 5

Во групата контрола на штетници спаѓаат следните биоцидни производи:

1. Родентициди, кои се користат за контрола на глупци, стаорци или други глодари.

2. Авициди, кои се користат за контрола на птиците.

3. Молусцициди, кои се користат за контрола на мекотелци.

4. Пестициди, кои се користат за контрола на риби. Овие производи ги исклучуваат производите за третман на болести кај рибите.

5. Инсектициди, акарициди и производи за контрола на други членконошци, кои се користат за контрола на членконошци (на пример, инсекти, пајаци и ракчиња(членконоги)).

6. Средства што ги одбиваат инсектите и средства што ги привлекуваат инсектите, кои се користат за контрола на штетните организми (безрбетници како мувите, рбетници како птиците), преку одбивање или привлекување, вклучувајќи ги оние кои се користат директно или индиректно за хигиена на луѓето или за ветеринарна хигиена.

#### Член 6

Во групата други биоцидални производи спаѓаат следните биоцидни производи:

1. Конзерванси за храна или сточна храна, кои се користат за заштита на храна или сточна храна преку контрола на штетните организми.

2. Заштитни производи, кои се користат за контрола на растот и населување на штетни организми (микрорганизми и повисоки форми на растителни или животински видови) на пловни објекти, опрема за водна култура или други структури кои се користат во вода.

3. Течности за балсамирање и препарирање, кои се користат за дезинфекција и конзервирање на трупови на луѓе и животни или нивни делови.

4. Контрола на други рбетници, кои се користат за контрола на гадинки/црви/штетници.

#### Член 7

Листата на активните супстанции за вклучување во биоцидни производи, листата за вклучување во нискоризични биоцидни производи и листата на базични супстанции се објавени на веб страната на Агенцијата за лекови и на [www.hemikalii.com.mk](http://www.hemikalii.com.mk)

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-5051/1  
8 јуни 2009 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1296.

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјална политика, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КОИ СЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

#### Член 1

Со овој правилник се утврдуваат минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои работат во работни простори кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери.

#### Член 2

Поимот “експлозивна атмосфера“ во смисла на овој правилник е смеса од воздух и запаливи материи во форма на гасови, пареа, влага, загаденост или прашина во која после настанато палење во атмосферски услови, согорувањето се шири на целокупната несогорена смеса.

#### Член 3

Одредбите на овој правилник не се применуваат на:

- области кои непосредно се користени за и во време на медицински третман на пациенти;
- употреба на апарати во кои согоруваат гасни горива во согласност со посебните прописи;
- ракување, производство, употреба, складирање и транспорт на експлозивни односно хемиски нестабилни материи;
- индустриите за екстракција (ископ) на минерали кои се регулирани со посебните прописи од областа на рударството и
- употреба на средства за транспорт на копно, вода и воздух.

Средствата за транспорт наменети за употреба во потенцијално експлозивна атмосфера не се исклучени, и за нив важат одредбите на овој правилник.

#### Член 4

Со цел да се обезбедат превентивни мерки како и заштита против експлозија, работодавачот превзема технички и/или организациски мерки соодветни на природата на работата, според приоритетот и во согласност со следните основни принципи:

- спречување создавање на експлозивна атмосфера освен кога видот на работата тоа не го дозволува;
- избегнување палење на експлозивна атмосфера;
- ублажување на штетните последици од една експлозија, со цел да се осигура здравјето и безбедноста на вработените.

Кога е потребно, овие мерки треба да бидат комбинирани и/или да се дополнуваат со мерките против ширење на експлозии и тие треба редовно да се проверуваат, секогаш кога настанале значајни промени.

#### Член 5

Работодавачот треба да ги процени посебните ризици кои настануваат од експлозивни атмосфери, водејќи посебно сметка за:

- веројатноста дека експлозивните атмосфери ќе настанат земајќи го во предвид и нивното траење;
- веројатноста дека изворите на палење, вклучувајќи ги и електростатичките празнења ќе бидат присутни и ќе станат активни и ефективни;
- инсталациите, супстанциите кои се употребени, процесите и нивните можни заемни дејства;
- размерот од предвидливите ефекти.

Ризиците од експлозија се проценуваат во целина.

Местата кои се или може да бидат поврзани преку отвори со местата во кои може да настане експлозивна атмосфера, треба да се земат предвид при оценката на ризиците од експлозија.

#### Член 6

Во согласност со основните принципи за проценката на ризикот, а со цел да се осигура безбедност и здравје на вработените, како и во поглед на принципите утврдени во членот 4 на овој правилник, работодавачот треба да превземе неопходни мерки, така што:

- онаму каде експлозивните атмосфери може да настанат во количини (обем) како опасни по здравјето и безбедноста на вработените или на други лица, работната околина да биде таква да овозможи безбедно извршување на работата;
- кога вработените се присутни во работните простории во кои може да настанат експлозивни атмосфери во количини(обем) опасни по здравјето и безбедноста на вработените, по пат на соодветни технички средства треба да се обезбеди соодветно следење на состојбата.

#### Член 7

Кога на еден работен простор се присутни вработени од повеќе работодавачи, секој работодавач треба да биде одговорен за сите прашања кои потпаѓаат под негова контрола.

Работодавачот кој е одговорен за работниот простор треба да ја координира примената на сите мерки кои се однесуваат на безбедноста и здравјето на вработените во документот за заштита од експлозии од член 9 на овој правилник. Во овој документ треба да биде наведена целта на координацијата и мерките и постапките за нејзиното спроведување.

#### Член 8

Работодавачот ги класифицира во зони просторите во кои може да настанат експлозивни атмосфери, во согласност со Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Работодавачот треба да ги обезбеди минималните барања кои се утврдени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на став 1 од овој член.

Ако постои потреба, во просторите каде може да настанат експлозивни атмосфери во количини како опасни по здравјето и безбедноста на вработените, на влезот, тие треба да бидат обележани со знакот согласно Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

### Член 9

За исполнување на барањата утврдени во членот 5 на овој правилник, работодавачот треба да се грижи за изготвувањето и ажурирањето на документот за заштита од експлозии.

Документот за заштита од експлозии треба особено да содржи:

- дека ризиците од експлозија се утврдени и проценети;
- дека соодветни мерки ќе бидат превземени за остварување на целите на овој правилник;
- просторите класифицирани во зони во согласност со Прилог бр.1;
- просторите каде се применуваат минималните барања од Прилог бр.2;
- дека работниот простор и работната опрема, вклучувајќи ги и средствата за предупредување, се соодветно, ракувани и одржувани во поглед на безбедноста; и
- дека уредувањето треба да биде така направено да овозможи безбедна употреба на опремата за работа, согласно прописите за опрема за работа.

Документот за заштита од експлозија се изготвува пред започнувањето на работата и се ревидира кога работниот простор, работната опрема или организацијата на работа претрпеле значајни промени, продолжувања или преобликувања.

Работодавачот може да ги комбинира постојните проценки на ризикот од експлозија, како и документите или други соодветни извештаи.

### Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-8706/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Министер,  
Цељаљ Бајрами, с.р.

### Прилог бр. 1

#### КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОСТОРИТЕ ВО КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО СОЗДАВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

##### Прелиминарна забелешка

На просторите во кои се преземаат мерки на претпазливост во согласност со членовите 4,5,8 и 9 се применува следниот систем на класификација:

##### 1. Простори во кои може да дојде до создавање на експлозивни атмосфери

Просторот во кој може да дојде до создавање на експлозивна атмосфера во количина која бара преземање на посебни мерки на претпазливост заради заштита на здравјето и безбедноста на вработените се смета за опасен простор во смисла на овој правилник.

Просторот во кој не се очекува дека ќе дојде до создавање на експлозивна атмосфера од претходниот став се смета дека е безопасен во смисла на овој правилник.

Под запаливи и/или согорливи материи се подразбираат материјали кои може да предизвикаат настанување на експлозивна атмосфера, освен доколку со испитувањето на нивните својства се докаже дека во смеша со воздух тие не се во состојба сами по себе да прошират експлозија.

## 2. Класификација на опасните места

Опасните места се класифицираат во зони врз основа на зачестеноста и траењето на појавата на една експлозивна атмосфера.

Обемот на мерките треба да биде преземен во согласност со Прилог бр. 2, Дел А, а се одредува според следнава класификација:

### Зона 0

Простор во кој експлозивната атмосфера се состои од смеша на воздух и запаливи материи во форма на гас, пареа или магла, и е постојано присутна во подолг временски период или често се повторува.

### Зона 1

Простор во кој експлозивната атмосфера се состои од смеша на воздух и запаливи материи во форма на гас, пареа или магла при вообичаената работа постои веројатност да се појави повремено.

### Зона 2

Простор во кој експлозивната атмосфера се состои од смеша на воздух и запаливи материи во форма на гас, пареа или магла, при вообичаена работа не постои веројатност да се појави, или ќе се појави само за краток период.

### Зона 20

Простор во кој експлозивната атмосфера е во форма на облак кој се состои од запалива прашина во воздух и е постојано присутна во подолг временски период или често се повторува.

### Зона 21

Простор во кој експлозивната атмосфера е во форма на облак кој се состои од запалива прашина во воздух, при вообичаена работа постои веројатност да се појави повремено.

### Зона 22

Простор во кој експлозивната атмосфера е во форма на облак кој се состои од запалива прашина во воздух, при вообичаена работа не постои веројатност да се појави, или ќе се појави само за краток период.

### Напомена:

1. Слоевите, талозите и натрупувања од запалива прашина треба да бидат третираны како и секој друг извор кој може да создаде експлозивна атмосфера.

2. Под "вообичаена работа" се подразбира ситуација кога инсталациите се користат во границите на нивните проектирани параметри.

## Прилог бр. 2

### А. МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

#### Прелиминарна забелешка

Барањата дадени во овој прилог се применуваат на:

- места кои се класифицирани како опасни во согласност со Прилог бр. 1, а се одредуваат секогаш кога тоа го налагаат карактеристиките на работниот простор, опремата или употребените материји или од опасноста предизвикана од активност во однос ризиците од експлозивни атмосфери,

- опремата во безопасни простори што е потребна или што помага за безбедно функционирање на опремата што се наоѓа во опасните простори.

#### 1. Организационски мерки

##### 1.1. Обука на вработените

Работодавачот треба да им обезбеди на вработените доволно и соодветно обучување во поглед на заштитата од експлозија на просторите на кои постои опасност од експлозивни атмосфери.

##### 1.2. Писмени упатства и дозволи за работа

Доколку со документот за заштита од експлозии е пропишано:

- работата на опасните простори треба да се извршува во согласност со писмените упатства издадени од работодавачот,

- системот на дозволи за работа треба да биде применет за извршување на опасните активности и активности кои може во интеракција со друга работа да предизвикаат опасности.

Дозволите за работа треба да бидат издадени од страна на лице одговорно за извршување на оваа функција пред започнување на работата.

#### 2. Мерки за заштита од експлозии

2.1. Секое, намерно или ненамерно испуштање и/или истекување, од запаливи гасови, пареа, магла или согорлива прашина, кое може да предизвика опасна експлозија, треба да биде пренасочено на соодветен начин или отстрането на безбедно место, или доколку тоа не е можно, тогаш безбедно да се затвори или да биде изведено на друг соодветен сигурен начин.

2.2. Доколку експлозивната атмосфера се состои од повеќе типови на запаливи гасови, пареа, магла или прашина, заштитните мерки треба да бидат соодветни за најголемиот потенцијален ризик.

2.3. Во согласност со член 4 од овој правилник, заштитата од опасности треба да води сметка и за електростатичките празнења, каде што вработените или работната средина е причина за настанување на електростатичното полнење или произведуваат такво пол-

нење. Вработените треба да бидат обезбедени со соодветна работна облека составена од материјали кои не предизвикуваат електростатички празнења, а кои може да ги запалат експлозивните атмосфери.

2.4. Фабриката, опремата, заштитните системи и другите делови кои служат за поврзување, може да се пуштат во употреба само доколку документот за заштита од експлозии покажува дека тие може безбедно да бидат користени во експлозивна атмосфера. Ова се применува исто така и на опремата за работа и на деловите за поврзување, кои не се сметаат како опрема односно заштитни системи според посебните прописи, доколку нивната вграденост во инсталацијата може само по себе да предизвика опасност од запалување. Треба да се преземат неопходни мерки за да се спречи забуната во поврзувањето на уредите.

2.5. Потребно е да бидат преземени сите мерки, за да се обезбеди дека работниот простор, опремата и останатите делови кои служат за поврзување а кои се достапни на вработените, да бидат проектирани, изработени, монтирани, инсталирани и работно одржувани на начин кој ќе го минимизира ризикот од експлозии, а во случај на настанување на експлозијата да го контролираат и минимизираат нејзиното ширење во рамки на тоа работен простор и/или опремата за работа. За таквите работни простори треба да бидат преземени соодветни мерки за минимизирање на ризикот по вработените од физичките ефекти од експлозијата.

2.6. Доколку е потребно, на вработените треба да им бидат дадени оптички и/или акустични предупредувања и тие треба да се евакуираат пред да настанат услови за експлозија.

2.7. Доколку е предвидено со документот за заштита од експлозии треба да се обезбедат и одржуваат излези во случај на опасност за да се осигура дека во случај на опасност вработените можат да ги напуштат загрозените простори безбедно и навремено.

2.8. Пред да се користи за првпат работниот простор што опфаќа простори на кои можат да се појават експлозивни атмосфери, треба да биде утврдена општата безбедност од експлозии. Треба да се исполнат сите услови неопходни за осигурување на заштитата од експлозии. Ваквата проверка треба да биде спроведена од лица компетентни во полето на заштита од експлозии како резултат на нивното искуство и/или професионалната обука.

2.9. Доколку проценката на ризикот покажува дека постои потреба, тогаш:

- на просторите каде падот на напонот може да предизвика дополнителни ризици треба да постои можност опремата и заштитните системи да работат безбедно и независно од останатите инсталации,

- мора да биде возможно рачно прекинување со цел да се исклучат опремата и системите за заштита приклучени во автоматски процес што отстапуваат од предвидените услови за работа само доколку тоа не ја загрозува безбедноста. Овие работи може да ги спроведат само вработени кои се обучени за тоа,

- при исклучување во случај на опасност, акумулираната енергија мора да биде ослободена најбргу и најсигурно што може или да биде изолирана на тој начин што нема повеќе да претставува опасност.

#### **Б. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ОПРЕМА И НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАШТИТА**

Доколку документот за заштита од експлозија заснован на проценката на ризикот не пропишува поинаку, тогаш опремата за работа и заштитните системи за сите простори во кои може да се создаде експлозивна атмосфера, треба да бидат избрани на база на категориите дадени според посебните прописи за опрема и системи за заштита наменети за употреба при потенцијална експлозивна атмосфера.

Кога е тоа соодветно за гасови, пареа, магла и/или прашина, следните категории на опремата треба да биде употребена во назначените зони, а особено:

- Во зона 0 или за зона 20, категорија на опрема 1,
- Во зона 1 или за зона 21, категорија на опрема 1 и 2,
- Во зона 2 или за зона 22, категорија на опрема 1, 2 и 3.


#### **Прилог бр. 3**

Знак за предупредување за местата на кои може да дојде до создавање експлозивни атмосфери, согласно член 8 став 3 на овој правилник:

Место каде можат да настанат експлозивни атмосфери

Карактеристики:

- во облик на триаголник;
- црни букви на жолта основа со црни рабови (жолтиот дел да зазема најмалку 50% од површината на знакот).



#### **АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 1297.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Горно Јаболчиште – Општина Чашка.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Горно Јаболчиште, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-9195/1  
9 јуни 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

#### **ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

#### **1298.**

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 73 од 2009 година, направена е техничка грешка, поради што се врши следната

#### **ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Во членот 4 од Правилникот, наместо зборовите: „осмиот ден од“ треба да стои зборот „со“.

Од Фондот за здравствено осигурување  
на Македонија

## КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

**1299.**

Врз основа на член 20 став (1) точка 2), член 22 став (1), член 23 став (1) и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05 и 110/08), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Телеком Словеније д.д. преку застапникот Друштво за правни работи Менс Легис ДООЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 30.04.2009 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ д.д. со седиште на Цигалетова Улица 15, Љубљана, Република Словенија и ОТЕ МТС ХОЛДИНГ Б.В. со седиште на Лоцателликаде 1 Парнасустрн 1076А3, Амстердам, Холандија и GERMA-NOS Телеком АД Скопје со седиште на бул.Видое Смилевски Бато бр.4, Скопје, Република Македонија по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84018203161, приходна шифра и програма 72231300.

Бр.07-208/6  
30 април 2009 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**1300.**

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ИКЈуТи В Лимитед (EQT V Limited), преку полномошник Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 28.05.2009 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата ИКЈуТи В Лимитед (EQT V Limited) со седиште на Изабел Чемберс, Рут Изабел, Порт на Св. Петар, Гернзи GY1 3RA, Гернзи и Кејблтел ЕАД Софија, со седиште на булевар „Никола Вапцаров“ бр. 51А, Софија, Република Бугарија, преку стекнување на индиректна неподелена контрола од страна на ИКЈуТи В

Лимитед врз Кејблтел ЕАД Софија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 07-224/5  
28 мај 2009 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**1301.**

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од претпријатието Фиат С.п.А., преку полномошник Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 28.05.2009 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Фиат С.п.А. (Fiat S.p.A.) со седиште на Виа Низза 250, 10126 – Торино, Италија и Крајслер ЛЛЦ (CHRYSLER LLC) со седиште на 1209 Улица Оринџ, Вилмингтон, област Њу Касл, Држава Делавер, САД, по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300.

Бр.07-265/3  
28 мај 2009 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ  
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



**Бранислав Симоновиќ  
Методија Ангелески  
Душко Стојановски**

**НОВО!**

# КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА

**1000,00**

## П О Р А Ч К А Б Р . 7 4

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Криминалистичка техника во  
\_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по  
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс  
број + 389-2-551-24-01.

Порачател: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот \_\_\_\_\_



[www.sivesnik.com.mk](http://www.sivesnik.com.mk)  
[contact@sivesnik.com.mk](mailto:contact@sivesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009074